

Службен весник

на Република Македонија

Број 122

21 јули 2015, вторник

година LXXI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3634. Уредба за минималните стандарди за материјално - техничките средства, опрема и просторно сместување, според категоризацијата на граничните премини	2	3639. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс – производство дистрибуција и сервиси-ископ, транспорт, сепарирање и перење на фракции КО Црвени Брегови 1 и КО Црвени Брегови 2 Општина Неготино.....	6
3635. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување одземени предмети со правосилна пресуда на Основно јавно обвинителство-Скопје.....	5	3640. Одлука за давање на согласност за раскинување на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште бр.09-1053/1 од 26.08.2014 година склучен со Друштвото за производство, транспорт, трговија и услуги Енергија Инвест ЛТД експорт – импорт ДООЕЛ с.Бунарцик Илинден.....	6
3636. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување одземени предмети со правосилни пресуди на ЈП „Паркови и зеленило“ - Скопје.....	5	3641. Одлука за престанок на користење и за пренесување на правото на сопственост на движни ствари на Општина Ресен.....	7
3637. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување одземени предмети со правосилни пресуди на Казнено поправниот дом - Идризово.....	6		
3638. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување одземени предмети со правосилни пресуди на Општина Кичево	6		

	Стр.		Стр.
3642. Одлука за доделување концесија за експлоатација, за потребите за изградба на државен пат „А4, делница Миладиновци – Свети Николе – Штип со должина од км45+841,08“, на минерална суровина – песок и чакал на Јавното претпријатие за државни патишта на локалитетот „Широка падина“ с.Кадрифаково, Општина Свети Николе	7	3649. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈП "Улици и патишта" Скопје	26
3643. Одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија	8	3650. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Казнено поправна установа Затвор Скопје - Скопје.....	26
3644. Одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија	8	3651. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Дирекција за заштита и спасување.....	26
3645. Одлука за престанување со работа на Акционерското друштво за промоција и продажба на земјоделски производи Агри-Ленд АД Скопје.....	8	3652. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за внатрешни работи....	27
3646. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за финансии - Управата за имотно-правни работи.....	9	3653. Одлука за давање одобрение за основање Приватна установа за деца – Детска градинка „Стар“ во Гостивар	27
3647. Одлука за воведување на рестриктивните мерки согласно Резолуцијата 2216 (2015) на Советот за безбедност на Обединетите нации против физичките лица од Анексот на Резолуцијата 2216 (2015) на Советот за безбедност на Обединетите нации, заради закани кон меѓународниот мир и безбедност причинети од терористички акти.....	9	3654. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на користење на недвижна ствар.....	28
3648. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Акционерско друштво „Аеродроми на Македонија“	26	3655. Правилник за формата и содржината на барањето за пренесување на правото на сопственост на градежно земјиште сопственост на Република Македонија како и потребната документација.....	28
		3656. Одлука за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за проектирање, изградба, финансирање, стопанисување и пренос на капацитети за флаширање на вода за комерцијални потреби	30
		Огласен дел.....	1-64

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3634.

Врз основа на член 49-ж од Законот за Царинската управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/2004, 81/2005, 107/2007, 103/2008, 64/2009, 105/2009, 48/2010, 158/2010, 53/2011, 113/2012, 43/2014, 167/2014 и 33/2015), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.7.2015 година, донесе

УРЕДБА ЗА МИНИМАЛНИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МАТЕРИЈАЛНО - ТЕХНИЧКИТЕ СРЕДСТВА, ОПРЕМА И ПРОСТОРНО СМЕСТУВАЊЕ, СПОРЕД КАТЕГОРИЗАЦИЈАТА НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ

Член 1

Со оваа уредба се пропишуваат минималните стандарди за материјално-техничките средства, опрема и просторно сместување според категоризацијата на граничните премини.

Член 2

За непречено функционирање на објектите на граничните премини за патен сообраќај треба да биде обезбедена следната минимална инфраструктура:

- пристапна сообраќајница;
- довод на електрична енергија за внатрешно осветлување со минимум 250 луска;

- довод на електрична енергија за надворешно осветлување со минимум 250 луска;
- довод на вода;
- одвод на фекални и атмосферски води;
- пречистителна станица за отпадни води или септичка јама;
- греење и ладење;
- телекомуникациски водови со телефонски линии во канцелариите на шефовите;
- информатички водови и мрежно поврзување;
- агрегат за електрична енергија;
- паркинг простор за паркирање на службени возила на Царинската управа и Министерството за внатрешни работи и јавен паркинг простор;
- хортикултурно уредена површина во подрачјето на граничниот премин и
- јарбол за државно знаме.

Член 3

Освен инфраструктурата наведена во член 2 од оваа уредба, за вршење на царинската контрола, потребно е да се обезбедат и:

- контролни кабини за вршење на царинска контрола со минимална површина од 2,25 м²;
- надстрешница за заштита од временски непогоди која ќе се простира по целата должина на управната зграда, плус 5 до 7 метри во должина од крајните работи на контролните кабини;
- сообраќајни ленти за патнички возила, автобуси и товарни возила, а кај граничните премини од прва категорија и една сообраќајна лента за вонгабаритен превоз;

- автоматски рампи за сите сообраќајни ленти во линија на контролата;
- вертикална и хоризонтална сигнализација;
- канал за царинска контрола надвор од сообраќајните ленти;
- надворешна платформа за преглед на царинска стока;
- надстрешница над надворешната платформа за преглед на стоката и
- санитарни јазли.

Член 4

Површината и диспозицијата на објектите на граничните премини кои се користат за царинска контрола се утврдува со техничката документација изработена врз основа на урбанистичка планска документација, односно на архитектонско-урбанистички проекти согласно прописите за просторно и урбанистичко планирање.

Член 5

Канцелариските простории кои се користат за царинска контрола можат да бидат со едно работно место и канцеларии со повеќе работни места.

Канцеларијата во која е предвидено да работи еден вработен е со површина од најмалку 9 м², а доколку во една канцеларија се сместени повеќе вработени лица, површината се зголемува за најмалку 6 м² за секој вработен.

По исклучок од став 2 на овој член заради специфичноста на работното место, зад шалтерски пулт, во контролна кабина, вагарска куќичка или портирница може да биде предвиден и помал работен простор со минимална површина од 2,25 м².

Член 6

За извршување на царинска контрола на патните гранични премини од прва категорија управната зграда за Царинската управа и Министерството за внатрешни работи е со површина од минимум 400 м² со следните содржини:

а. Заеднички простории (Царинска управа и Министерство за внатрешни работи):

- влезен хол со чекална; 25 м²
- шалтерски простор со мин. 4+4 шалтерски места и 20 м²
- сала за состаноци (на кат) 20 м².

б. Простории на Царинската управа:

- канцеларија за шеф на царинска испостава; 16 м²
- канцеларија за водач на смена; 9 м²
- канцеларија за цариницки службеници; 21 м²
- просторија за личен претрес; 6 м²
- гардероба за царински службеници; 20 м²
- санитарен јазол; 8 м²
- магацин за одземени предмети; 30 м²
- чајна кујна и 9 м²
- архива 20 м².

в. Енергетски простории:

- просторија за трафостаница со трафостаница во состав на објект за пропратни содржини (ако не е проектиран како посебен објект со трафостаница) 20 м²;
- просторија за агрегат со агрегат за електрична енергија со минимална моќност од 65 KVA во состав на објект за пропратни содржини (ако не е проектиран како посебен објект со дизел агрегат) 6 м² и
- просторија за топлотна подстанција-котлара во состав на објект за пропратни содржини (ако не е проектиран како посебен објект со котлара) 20 м².

г. Дополнителни содржини:

- гранична сообраќајна лира со четири ленти за лесни коли и автобуси и една лента за товарни возила;
- надстрешница на граничната лира над контролните куќички и пред управната зграда;
- контролни куќички за пасошка и царинска контрола со минимална површина од 2,25 м²;
- автоматски контролни рампи на граничната лира за секоја сообраќајна лента поодделно;
- колска вага и вагарска куќичка со минимална површина од 2,25 м²;
- канал за преглед на автобуси и патнички возила;
- јавен санитарен јазол (машко и женско WC со по три кабини и предпростор со мијалници);
- хортикултурно уредена површина во подрачјето на граничниот премин од минимум 150 м² и
- пречистителна станица (заедничка за патничкиот премин и терминалот за тешки товарни возила) со капацитет за најмалку 500 единици или септички јами димензионирани согласно бројот на вработени и фреквенцијата на патници на преминот.

д. Опрема за вршење на царинска контрола:

- пејдери за радијација;
- бустери;
- фибероскоп;
- инспекциски огледала;
- торба за инспекција со алат;
- рачни батерии;
- фотоапарат и
- фотокопир.

Член 7

Царинската контрола и протокот на стока со товарни моторни возила на патните гранични премини од прва категорија се извршува на царински терминали со минимум паркинг простор за триесет товарни моторни возила со следните содржини:

- управна зграда за Царинска управа со минимум 220 м², со максимална височина од најмногу два ката, со простории димензионирани како во патниот дел на граничен премин од прва категорија;
- надстрешница пред управната зграда со димензии соодветни на објектот;
- царински магацин со површина од минимум 50 м² со утоварно-истоварна рампа и надстрешница над неа;
- платформа за преглед на возила со минимални димензии од 18 м' x 1 м' со надстрешница;
- автоматски рампи за влез и излез од терминал;
- контролна куќичка за наплата на терминална такса со минимум 4 м²;
- јавен санитарен јазол и
- објект за деловни простории со минимум 60 м² за царинско застапување и услужни дејности (платен промет, осигурителна компанија и слично).

Член 8

За извршување на царинска контрола на патните гранични премини од втора категорија управната зграда за Царинската управа и Министерството за внатрешни работи е со површина од минимум 200 м² со следните содржини:

а. Заеднички простории (Царинска управа и Министерство за внатрешни работи):

- влезен хол со чекална; 20 м²
- шалтерски простор со мин. 2+2 шалтерски места и 10 м²
- сала за состаноци (приземна или на кат) 20 м².

б. Простории на Царинската управа:

- канцеларија за шеф на царинска испостава; 15 м²
- канцеларија за водач на смена; 9 м²

- канцеларија за царински службеници; 21м2
- просторија за личен претрес; 6 м2
- санитарен јазол; 12 м2
- магацин за одземени предмети и 20 м2
- чајна кујна 6 м2.

в. Енергетски простории:

- просторија за трафостаница со трафостаница во состав на објект за пропратни содржини (ако не е испроектиран како посебен објект со трафостаница) 20 м2;

- просторија за агрегат со агрегат за електрична енергија со минимална моќност од 40 KVA во состав на објект за пропратни содржини (ако не е испроектиран како посебен објект со дизел агрегат) 6м2 и

- просторија за топлотна подстанција-котлара во состав на објект за пропратни содржини (ако не е испроектиран како посебен објект со котлара) 20 м2.

г. Дополнителни содржини:

- гранична сообраќајна лира со две ленти за лесни коли и автобуси и една лента за товарни возила;

- надстрешница на граничната лира над контролните куќички и пред управната зграда;

- контролни куќички за пасошка и царинска контрола со минимална површина од 2,25 м2;

- автоматски контролни рампи на граничната лира за секоја сообраќајна лента поодделно;

- колска вага и вагарска куќичка со минимална површина од 2,25 м2;

- рампа за преглед на возила со настрешница;

- просторија за контрола на возила со канал;

- објект за деловни простории за царинско застапување, платен промет и услужни дејности;

- јавен санитарен јазол;

- хортикултурно уредена површина во подрачјето на граничниот премин од минимум 100 м2 и

- пречистителна станица со капацитет за најмалку 200 единици или септичка јама.

д. Опрема за вршење на царинска контрола

- пејцери за радијација;
- инспекциски огледала;
- торба за инспекција со алат;
- рачни батерии;
- фотоапарат и
- фотокопир.

На граничните премини од втора категорија на кои има помал обем на проток на стока и патници, царинската контрола може да се врши и во објекти и инфраструктура дефинирани во член 10 од оваа уредба.

Член 9

Во зависност од обемот на протокот на стока со товарни моторни возила, на патните гранични премини од втора категорија, царинската контрола може да се извршува на самиот премин или на посебни царински терминали со капацитет и потребни содржини дефинирани во член 7 од оваа уредба.

Член 10

За извршување на царинска контрола на патните гранични премини од трета категорија потребни се следните објекти и инфраструктура:

- објект од монтажен карактер, контејнерски тип за царинските службеници од најмалку 12 м2;

- два подвижни санитарни јазли;

- довод за електрична енергија (со столбна трафостаница);

- агрегат со минимална моќност од 12,5 KVA;

- довод на вода (или цистерна со вода за пиење);

- фиксна или мобилна телефонска линија;

- јарбол за државно знаме и
- хортикултурно уредена површина во подрачјето на граничниот премин од минимум 30 м2.

Член 11

На воздушните гранични премини Царинската управа ги извршува работните задачи во склоп на објектите на воздушните пристаништа – аеродромите и тоа за Аеродромот „Александар Велики“ – Скопје, потребни се простории со минимална површина од 500 м2, а за Аеродромот „Св. Апостол Павле“ – Охрид, потребни се простории со минимална површина од 90м2.

Член 12

Во рамките на административниот објект на Аеродромот „Александар Велики“ – Скопје, како граничен премин од прва категорија потребни се следните канцелариски простории:

- канцеларија за шеф на царинска испостава; 29 м2
- канцеларија за царински службеници; 21 м2
- сала за состаноци; 40 м2
- просторија за претрес и привремено задржување на патници и 9 м2
- чајна кујна 6 м2.

Член 13

Во рамките на административниот објект на Аеродромот „Св.Апостол Павле“ – Охрид, како граничен премин од втора категорија потребни се следните канцелариски простории:

- канцеларија за шеф на царинската испостава; 9 м2
- канцеларии за царински службеници и 21 м2
- архива 5 м2.

Член 14

Во рамките на Аеродромот „Александар Велики“ – Скопје и тоа терминалот за патници при влез на патници во Република Македонија за извршување на прегледот на патници со рачен багаж кои декларираше стока што подлежи на царински преглед (црвен канал) потребни се следните простории:

- простор за преглед на патнички багаж; 70 м2
- скенер за преглед на патнички багаж со придружни пултови за преглед;
- просторија за контрола на движењето на патниците кои се пријавиле за влез во Република Македонија; 42 м2

- канцеларија за царински службеници; 50 м2

- кабини за личен преглед и 2 x 6 м2

- канцеларија со три работни места за визуелен преглед на патници, поврзана со просторија на царински службеници 29 м2.

Во рамките на Аеродромот „Александар Велики“ – Скопје и тоа терминалот за патници при влез на патници во Република Македонија за извршување на прегледот на патници со рачен багаж кои не декларираше стока што подлежи на царински преглед (зелен канал) потребни се следните простории:

- просторија за преглед на патници и патнички багаж; 50 м2

- канцеларии за царински службеници; 65 м2

- просторија за главниот скенер за детален преглед на патнички багаж и 17м2

- просторија за преглед на VIP и СІР патници 5 м2.

Во рамките на Аеродромот „Александар Велики“ – Скопје и тоа терминалот за патници при излез на патници од Република Македонија за извршување на прегледот на патници со рачен багаж, потребни се следните простории:

- контролен пункт;

- канцеларија за царински службеници; 9 м2

- просторија за преглед на движење на патниците; 20 м2

- просторија за преглед на патници; 10 м2
- кабина за личен преглед на патници и 8 м2
- остава 8 м2.

За вршење на царинска контрола на аеродромот потребна е следната опрема:

- детектори за наркотични средства и експлозиви;
- фотоапарат и
- фотокопир.

Член 15

Во рамките на Аеродромот „Св.Апостол Павле“ – Охрид и тоа терминалот за патници при влез во Република Македонија за извршување на прегледот на патниците со рачен багаж потребни се следните простории:

- канцеларија за царински службеници; 15 м2
- просторија за детален преглед на патници; 4 м2
- просторија за преглед на патници и патнички багаж со скенер и 15 м2
- пултови за преглед на багаж.

Во рамките на Аеродромот „Св.Апостол Павле“ – Охрид и тоа терминалот за патници при излез на патници од Република Македонија, за извршување на царински преглед на патници со рачен багаж, потребни се следните простории:

- контролен пункт;
- просторија за преглед на движење на патниците; 9 м2
- просторија за преглед на патници; 4 м2
- кабина за личен преглед на патници и 4 м2
- архива 4 м2.

За вршење на царинска контрола на аеродромот потребна е следната опрема:

- скенер за преглед на патнички багаж
- детектори за наркотични средства и експлозиви;
- фотоапарат и
- фотокопир.

Член 16

На граничните премини за железнички сообраќај Царинската управа ги извршува работните задачи во објекти со површина од минимум 80м2 во кои потребни се следните простории:

- канцеларија за шеф на царинска испостава; 12 м2
- канцеларии за службена употреба во зависност од бројот на вработените, при што канцеларијата во која е предвидено да работи еден вработен е со површина од најмалку 9м2, а доколку во една канцеларија се сместени повеќе лица површината се зголемува за најмалку 6м2 за секој вработен;
- чајна кујна и 6 м2
- магацин на чување на привремено одземени предмети 25 м2.

За вршење на царинска контрола на граничните премини за железнички сообраќај потребна е следната опрема:

- инспекциски огледала;
- торба за инспекција со алат;
- рачни батерии;
- фотоапарат и
- фотокопир.

Член 17

На граничните премини за езерски сообраќај Царинската управа ги извршува работните задачи во објекти од тврда градба или објект од контейнерски тип во кои потребни се следните простории:

- канцеларија за шеф на царинска испостава и 9 м2
- канцеларија за царински службеници 9-15 м2.

За вршење на царинска контрола на граничните премини за езерски сообраќај потребна е следната опрема:

- инспекциски огледала;
- торба за инспекција со алат;
- рачни батерии;
- фотоапарат и
- фотокопир.

Член 18

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6612/1
14 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Фатмир Бесими, с.р.**

3635.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014, 160/2014 и 97/2015), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО-СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна пресуда на Основно јавно обвинителство-Скопје бр.09-492/3 од 12.6.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6156/1
14 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Фатмир Бесими, с.р.**

3636.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014, 160/2014 и 97/2015), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО ПРАВОСИЛНИ ПРЕСУДИ НА ЈП „ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО“ - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни пресуди на ЈП „Паркови и зеленило“-Скопје бр.09-2998/2 од 12.6.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6156/2
14 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Фатмир Бесими**, с.р.

3637.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014, 160/2014 и 97/2015), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО ПРАВОСИЛНИ ПРЕСУДИ НА КАЗНЕНО ПОПРАВНИОТ ДОМ - ИДРИЗОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни пресуди на Казнено поправниот дом - Идризово бр.09-2996/2 од 12.6.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6156/3
14 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Фатмир Бесими**, с.р.

3638.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014, 160/2014 и 97/2015), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО ПРАВОСИЛНИ ПРЕСУДИ НА ОПШТИНА КИЧЕВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни пресуди на Општина Кичево бр.09-1375/4 од 12.6.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6156/4
14 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Фатмир Бесими**, с.р.

3639.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15 и 98/15), а во врска со член 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС – ПРОИЗВОДСТВО ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИСКОП, ТРАНСПОРТ, СЕПАРИРАЊЕ И ПЕРЕЊЕ НА ФРАКЦИИ КО ЦРВЕНИ БРЕГОВИ 1 И КО ЦРВЕНИ БРЕГОВИ 2 ОПШТИНА НЕГОТИНО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изградба на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс – производство дистрибуција и сервиси-ископ, транспорт, сепарирање и перење на фракции КО Црвени брегови 1 и КО Црвени брегови 2, општина Неготино.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Видно место	Катастарска култура	Катастарска класа
361 дел	Црвени Брегови 1	Брестот	ива	7
529 дел	Црвени Брегови 2	Брестот	ива	7
Вкупна површина на земјиштето во катастарскиот офиц:				20198 м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6206/1
7 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3640.

Врз основа на член 12 став (4) алинеја 1 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14 и 72/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ БР.09-1053/1 ОД 26.08.2014 ГОДИНА СКЛУЧЕН СО ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРАНСПОРТ, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ЕНЕРГИЈА ИНВЕСТ ЛТД ЕКСПОРТ – ИМПОРТ ДООЕЛ С.БУНАРЦИК ИЛИНДЕН

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони еднострано да го раскине Договорот за долготраен закуп на градежно

земјиште бр.09-1053/1 од 26.08.2014 година склучен со Друштвото за производство, транспорт, трговија и услуги Енергија Инвест ЛТД експорт – импорт ДООЕЛ с.Бунарцик Илинден.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6247/1
14 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3641.

Врз основа на член 45 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/2015 и 106/2015), Владата на Република Македонија, на седница, одржана на 14.7.2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ И ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за транспорт и врски му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Реден бр.	Опрема за плажа Стење	Количина
	Набавка и монтажа на детски играчки, клупи и корпи	
1	Единечна клацкалка	1
2	Двојна клацкалка	1
3	Тројна клацкалка	1
4	Двојна нишалка	1
5	Среден тобоган	1
6	Голем тобоган со м.конструкција	1
7	Мајмунка	1
8	Тарзанка	1
9	Вртелешка	1
10	Единечна кула, нишалка, клацкалка	1
11	Коњче	1
12	Слонче	1
13	Спирален тобоган	1
14	Клупа	60
15	Корпа за отпад	40
16	Набавка, транспорт и монтажа на заштитна декоративна ограда на шанкови инокс-стакло	140
17	Пловки за обележување во вода	700

18	Држач за велосипед	10
19	Големи чадори	20
20	Масички 40x40x45	281
21	Плажен балдехин	6
22	Чадори за плажа	281
23	Лежалки за плажа	561
24	Лежалки висечки	10
	Игралиште за одбојка на плажа	
25	Поставување на мрежа за одбојка прицврстена на два метални столба	4
26	Обележување на теренот со пластични ленти	680
	Игралиште за тенис на плажа	
27	Поставување на мрежа за тенис прицврстена на два метални столба	2
28	Обележување на теренот со пластични ленти	340
	Игралиште за фудбал на плажа	
29	Поставување на гол конструкции за голови со мрежа	2
30	Обележување на теренот со пластични ленти	850
31	Барска столица	60
32	Столица за гости 45/55/45 см	48
33	Маса за гости за јадење 80/80/75 см	12
34	Столица за гости за пиење кафе 65/55/85 см	64
35	Маса за пиење кафе 80/55 см	16
36	Фотеља за гости за пиење кафе	16
37	Маса за пиење кафе 70/45 см	8
38	Двосед за гости за пиење кафе	8
	Ладен пулт за пијалок со компресор вграден во пултот	
39	Шанк со 2 висини 80-60-85см – 120см	2
40	Ледомат	2

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се пренесуваат во сопственост на Општина Ресен без надомест.

Член 3

Министерот за транспорт и врски склучува договор со градоначалникот на Општина Ресен со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6395/1
14 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Фатмир Бесими**, с.р.

3642.

Врз основа на член 40-а став (9) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/2012, 25/2013, 93/2013, 44/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.7.2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА, ЗА ПОТРЕБИТЕ ЗА ИЗГРАДБА НА ДРЖАВЕН ПАТ „А4, ДЕЛНИЦА МИЛАДИНОВЦИ – СВЕТИ НИКОЛЕ – ШТИП СО ДОЛЖИНА ОД КМ45+841,08“, НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ШИРОКА ПАДИНА“ С.КАДРИФАКОВО, ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

1. На Јавното претпријатие за државни патишта - Скопје се доделува концесија за експлоатација за потребите за изградба на државен пат „А4, делница Миладиновци – Свети Николе – Штип со должина од км45+841,08“ на минерална суровина – песок и чакал на локалитетот “Широка падина“ с.Кадрифаково, Општина Свети Николе, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7586050	4629446
T-2	7586077	4629268
T-3	7585830	4629231
T-4	7585803	4629409

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0.044965 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука е до 2.8.2017 година.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални суровини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6409/1
14 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Фатмир Бесими**, с.р.

3643.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“, бр.55/13, 41/14 и 115/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.7.2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија се утврдуваат работите за изработка на Геодетски елаборат за извршен премер на дел од објект-канцеларии бр.19 и бр.26, кат 2, кои се наоѓаат на КП бр.3806 КО Радовиш.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6411/1
14 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3644.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“, бр.55/13, 41/14 и 115/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.07.2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија се утврдуваат работите за изработка на Геодетски елаборат за извршен премер на дел од објект, кој се наоѓа на КП бр.9817 КО Неготино, во зграда бр.1, и тоа:

- канцеларија бр.10 на приземје и
- канцеларии бр.3, бр.5 и бр.13 на кат 1.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6411/2
14 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3645.

Врз основа на член 452, став (1), точка 2 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“, бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014 и 88/2015), Владата на Република Македонија во својство на Собрание на Акционерското друштво за промоција и продажба на земјоделски производи Агри-Ленд АД Скопје, на седницата, одржана на 14.7.2015 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ СО РАБОТА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОМОЦИЈА И ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ АГРИ-ЛЕНД АД СКОПЈЕ****Член 1**

Акционерското друштво за промоција и продажба на земјоделски производи Агри-Ленд АД Скопје престанува со работа.

Член 2

За ликвидатор на друштвото се определува лицето Васил Трпевски од Скопје, ул.Видео Смилевски Бато бр.8Б/1-8 со ЕМБГ 2707980450078, досегашен извршен член на Одборот на директори-генерален директор.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6460/1
14 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Фатмир Бесими, с.р.**

3646.

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“, бр.78/15 и 106/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.7.2015 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ - УПРАВАТА ЗА ИМОТНО-ПРАВНИ РАБОТИ****Член 1**

Со оваа одлука на Министерството за финансии-Управа за имотно-правни работи, се дава на трајно користење без надоместок недвижна ствар-деловен простор, кој се наоѓа на ул. „Јордан Стојанов“ бб, на КП 726/5 запишан во Имотен лист бр.2569 за КО Пробиштип, сопственост на Република Македонија и тоа:

- број на зграда 1, намена на зграда и други објекти В4, влез 2, кат 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, во површина од 70м2.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6465/1
14 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3647.

Врз основа на член 6, став 1 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки („Службен весник на Република Македонија“ бр.36/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.7.2015 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ СОГЛАСНО РЕЗОЛУЦИЈАТА 2216 (2015) НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ПРОТИВ ФИЗИЧКИТЕ ЛИЦА ОД АНЕКСОТ НА РЕЗОЛУЦИЈАТА 2216 (2015) НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ, ЗАРАДИ ЗАКАНИ КОН МЕЃУНАРОДНИОТ МИР И БЕЗБЕДНОСТ ПРИЧИНЕТИ ОД ТЕРОРИСТИЧКИ АКТИ****Член 1**

Со оваа одлука се воведуваат рестриктивните мерки согласно Резолуцијата 2216 (2015) на Советот за безбедност на Обединетите нации против физичките лица од Анексот на Резолуцијата 2216 (2015) на Советот за безбедност на Обединетите нации, заради закани кон меѓународниот мир и безбедност причинети од терористички акти.

Член 2

Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:

- финансиски и економски мерки;
- ембарго на оружје и
- забрана за влез и транзит во Република Македонија.

Член 3

Се определуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Министерството за економија, Министерството за финансии, Министерството за финансии - Управа за финансиско разузнавање, Министерството за транспорт и врски и Министерството за надворешни работи за надлежни органи за спроведување на рестриктивните мерки.

Член 4

Надлежните органи од член 3 од оваа одлука вршат надзор над спроведувањето на рестриктивните мерки.

Член 5

Спроведувањето на рестриктивните мерки се врши на начин утврден согласно Резолуцијата 2216 (2015) на Советот за безбедност на Обединетите нации.

Член 6

Рестриктивните мерки согласно Резолуцијата 2216 (2015) на Советот за безбедност на Обединетите нации против физичките лица од Анексот на Резолуцијата 2216 (2015) на Советот за безбедност на Обединетите нации, заради закани кон меѓународниот мир и безбедност причинети од терористички акти, се применуваат до 26.02.2016 година, согласно Резолуцијата 2204 (2015).

Член 7

Резолуцијата 2216 (2015) на Советот за безбедност на Обединетите нации, во оригинал на англиски јазик и во превод на македонски јазик е дадена во прилог на оваа одлука и е нејзин составен дел.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6476/1
14 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Фатмир Бесими, с.р.**

United Nations

S/RES/2216 (2015)



Security Council

Distr.: General
14 April 2015**Resolution 2216 (2015)****Adopted by the Security Council at its 7426th meeting, on
14 April 2015***Security Council,*

Recalling its resolutions 2014 (2011), 2051 (2012), 2140 (2014), 2201 (2015), and 2204 (2015) and presidential statements of 15 February 2013, 29 August 2014, and 22 March 2015,

Noting the letter dated 24 March 2015 from the Permanent Representative of Yemen, to the United Nations, transmitting a letter from the President of Yemen, in which he informed the President of the Security Council that "he has requested from the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf and the League of Arab States to immediately provide support, by all necessary means and measures, including military intervention, to protect Yemen and its people from the continuing aggression by the Houthis", and *noting* the letter dated 26 March 2015 from the Permanent Representative of the State of Qatar, [S/2015/217](#), transmitting a letter from the Representatives of the Kingdom of Bahrain, the State of Kuwait, the State of Qatar, the Kingdom of Saudi Arabia and the United Arab Emirates,

Recalling the resolution of Summit XXVI of the League of Arab States on the developments in Yemen, stressing inter alia the necessity to resume Yemen's political transition process with the participation of all Yemeni parties in accordance with the Gulf Cooperation Council Initiative and its Implementation Mechanism and the outcomes of the comprehensive National Dialogue conference,

Reaffirming its strong commitment to the unity, sovereignty, independence and territorial integrity of Yemen, and its commitment to stand by the people of Yemen,

Condemning the growing number of and scale of the attacks by Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP),

Expressing concern at the ability of AQAP to benefit from the deterioration of the political and security situation in Yemen, mindful that any acts of terrorism are criminal and unjustifiable regardless of their motivation, whenever, wherever and by whomsoever committed,

Reiterating its support for the efforts of the Gulf Cooperation Council in assisting the political transition in Yemen and *commending* its engagement in this regard,

15-05874 (E)



Please recycle



S/RES/2216 (2015)

Reaffirming its support for the legitimacy of the President of Yemen, Abdo Rabbo Mansour Hadi, and *reiterating its call* to all parties and Member States to refrain from taking any actions that undermine the unity, sovereignty, independence and territorial integrity of Yemen, and the legitimacy of the President of Yemen,

Expressing grave alarm at the significant and rapid deterioration of the humanitarian situation in Yemen, and *emphasizing* that the humanitarian situation will continue to deteriorate in the absence of a political solution,

Recalling that arbitrary denial of humanitarian access and depriving civilians of objects indispensable to their survival, including wilfully impeding relief supply and access, may constitute a violation of international humanitarian law,

Emphasizing the need for the return to the implementation of the Gulf Cooperation Council Initiative and its Implementation Mechanism and the outcomes of the comprehensive National Dialogue conference, including drafting a new constitution, electoral reform, the holding of a referendum on the draft constitution and timely general elections, to avoid further deterioration of the humanitarian and security situation in Yemen,

Reaffirming its full support for, and commitment to, the efforts of the United Nations and the Special Adviser of the Secretary-General on Yemen, in particular to the UN-brokered negotiations, and its support for the efforts of the Group of Ambassadors in Sana'a,

Alarmed at the military escalation by the Houthis in many parts of Yemen including in the Governorates of Ta'iz, Marib, AlJauf, Albayda, their advance towards Aden, and their seizure of arms, including missile systems, from Yemen's military and security institutions,

Condemning in the strongest terms the ongoing unilateral actions taken by the Houthis, and their failure to implement the demands in resolution 2201 (2015) to immediately and unconditionally withdraw their forces from government institutions, including in the capital Sana'a, normalize the security situation in the capital and other provinces, relinquish government and security institutions, and safely release all individuals under house arrest or arbitrarily detained, and *reiterating* its call on all non-State actors to withdraw from government institutions across Yemen and to refrain from any attempts to take over such institutions,

Deploring any attempt by the Houthis to take actions that are exclusively within the authority of the legitimate Government of Yemen, and *noting* that such actions are unacceptable,

Expressing alarm that such actions taken by the Houthis undermine the political transition process in Yemen, and jeopardize the security, stability, sovereignty and unity of Yemen,

Noting with concern the destabilizing actions taken by the former President of Yemen, Ali Abdullah Saleh, including supporting the Houthis' actions, which continue to undermine the peace, security and stability of Yemen,

Welcoming the intention of the Gulf Cooperation Council to convene a conference in Riyadh, upon the request of the President of Yemen, with the participation of all Yemeni parties to further support the political transition in Yemen, and to complement and support the UN-brokered negotiations,

S/RES/2216 (2015)

Recalling its resolution 2117 (2013) and expressing grave concern at the threat to peace and security in Yemen arising from the illicit transfer, destabilising accumulation and misuse of small arms and light weapons,

Recognizing that the continuing deterioration of the security situation and escalation of violence in Yemen poses an increasing and serious threat to neighbouring States and *reaffirming its determination* that the situation in Yemen constitutes a threat to international peace and security,

Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations,

1. *Demands* that all Yemeni parties, in particular the Houthis, fully implement resolution 2201 (2015), *refrain* from further unilateral actions that could undermine the political transition in Yemen, and *further demands* that the Houthis immediately and unconditionally:

- (a) end the use of violence;
- (b) withdraw their forces from all areas they have seized, including the capital Sana'a;
- (c) relinquish all additional arms seized from military and security institutions, including missile systems;
- (d) cease all actions that are exclusively within the authority of the legitimate Government of Yemen;
- (e) refrain from any provocation or threats to neighbouring States, including through acquiring surface-surface missiles, and stockpiling weapons in any bordering territory of a neighbouring State;
- (f) safely release Major-General Mahmoud al-Subaihi, the Minister of Defence of Yemen, all political prisoners, and all individuals under house arrest or arbitrarily detained; and
- (g) end the recruitment and use of children and release all children from their ranks;

2. *Requests* the Secretary-General to report on the implementation of this resolution and resolution 2201 (2015), in particular paragraph 1 of this resolution, in 10 days from the adoption of this resolution; and in case of further non-implementation, *expresses* its intent to consider designating additional individuals and entities who are engaged in or providing support for acts that threaten the peace, security or stability of Yemen, to be subject to the measures imposed by paragraphs 11 and 15 of resolution 2140 (2014);

3. *Decides* that the individuals listed in the annex of this resolution shall be subject to the measures imposed by paragraphs 11 and 15 of resolution 2140 (2014);

4. *Reiterates* the importance of the implementation of all measures imposed by resolution 2140 (2014), as extended in resolution 2204 (2015);

5. *Calls upon* all Yemeni parties, in particular the Houthis, to abide by the Gulf Cooperation Council Initiative and its Implementation Mechanism, the outcomes of the comprehensive National Dialogue conference, and the relevant Security Council resolutions and to resume and accelerate inclusive United Nations-brokered negotiations, including on issues relating to governance, to continue the

S/RES/2216 (2015)

political transition in order to reach a consensus solution and *stresses* the importance of full implementation of agreements reached and commitments made towards that goal and *calls on* the parties, in this regard, to agree on the conditions leading to an expeditious cessation of violence, in accordance with the United Nations Charter and relevant Security Council resolutions, including this resolution and resolution 2201 (2015);

6. *Demands* that all Yemeni parties adhere to resolving their differences through dialogue and consultation, reject acts of violence to achieve political goals, and refrain from provocation and all unilateral actions to undermine the political transition and *stresses* that all parties should take concrete steps to agree and implement a consensus-based political solution to Yemen's crisis in accordance with the Gulf Cooperation Council Initiative and its Implementation Mechanism and the outcomes of the comprehensive National Dialogue conference;

7. *Urges* all Yemeni parties to respond positively to the request of the President of Yemen to attend a conference in Riyadh, under the auspices of the Gulf Cooperation Council, to further support the political transition in Yemen, and to complement and support the UN-brokered negotiations;

8. *Calls on* all parties to comply with their obligations under international law, including applicable international humanitarian law and human rights law;

9. *Reaffirms*, consistent with international humanitarian law, the need for all parties to ensure the safety of civilians, including those receiving assistance, as well as the need to ensure the security of humanitarian personnel and United Nations and its associated personnel, and *urges* all parties to facilitate the delivery of humanitarian assistance, as well as rapid, safe and unhindered access for humanitarian actors to reach people in need of humanitarian assistance, including medical assistance;

10. *Calls on* all parties to facilitate the evacuation by concerned States and international organizations of their civilians and personnel from Yemen and *commends* steps already taken in this regard;

11. *Reaffirms* the principle of the inviolability of diplomatic and consular premises and the obligations of host Governments, including under the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations and under the 1963 Vienna Convention on Consular Relations, to take all appropriate steps to protect diplomatic and consular premises against any intrusion or damage, and to prevent any disturbance of the peace of these missions or impairment of their dignity;

12. *Requests* the Secretary-General to intensify his efforts in order to facilitate the delivery of humanitarian assistance and evacuation, including the establishment of humanitarian pauses, as appropriate, in coordination with the Government of Yemen, and *calls on* Yemeni parties to cooperate with the Secretary-General to deliver humanitarian aid to those in need;

13. *Further requests* the Secretary-General to intensify his good offices role in order to enable a resumption of a peaceful, inclusive, orderly and Yemeni-led political transition process that meets the legitimate demands and aspirations of the Yemeni people, including women, for peaceful change and meaningful political, economic and social reform, as set out in the Gulf Cooperation Council Initiative and Implementation Mechanism and the outcomes of the comprehensive National

S/RES/2216 (2015)

Dialogue conference, and *stresses* the importance of the United Nations' close coordination with international partners, in particular the Gulf Cooperation Council, Group of Ambassadors in Sana'a, and other actors, in order to contribute to a successful transition;

Arms embargo

14. *Decides* that all Member States shall immediately take the necessary measures to prevent the direct or indirect supply, sale or transfer to, or for the benefit of Ali Abdullah Saleh, Abdullah Yahya Al Hakim, Abd Al-Khaliq Al-Huthi, and the individuals and entities designated by the Committee established pursuant to paragraph 19 of resolution 2140 (2014) (hereinafter referred to as "the Committee") pursuant to paragraph 20 (d) of this resolution, the individuals and entities listed in the annex of this resolution, and those acting on their behalf or at their direction in Yemen, from or through their territories or by their nationals, or using their flag vessels or aircraft, of arms and related materiel of all types, including weapons and ammunition, military vehicles and equipment, paramilitary equipment, and spare parts for the aforementioned, and technical assistance, training, financial or other assistance, related to military activities or the provision, maintenance or use of any arms and related materiel, including the provision of armed mercenary personnel whether or not originating in their territories;

15. *Calls upon* Member States, in particular States neighbouring Yemen, to inspect, in accordance with their national authorities and legislation and consistent with international law, in particular the law of the sea and relevant international civil aviation agreements, all cargo to Yemen, in their territory, including seaports and airports, if the State concerned has information that provides reasonable grounds to believe the cargo contains items the supply, sale, or transfer of which is prohibited by paragraph 14 of this resolution for the purpose of ensuring strict implementation of those provisions;

16. *Decides* to authorize all Member States to, and that all Member States shall, upon discovery of items the supply, sale, or transfer of which is prohibited by paragraph 14 of this resolution, seize and dispose (such as through destruction, rendering inoperable, storage or transferring to a State other than the originating or destination States for disposal) of such items and *decides* further that all Member States shall cooperate in such efforts;

17. *Requires* any Member State when it undertakes an inspection pursuant to paragraph 15 of this resolution, to submit promptly an initial written report to the Committee containing, in particular, explanation of the grounds for the inspections, the results of such inspections, and whether or not cooperation was provided, and, if prohibited items for supply, sale, or transfer are found, further *requires* such Member States to submit to the Committee within 30 days a subsequent written report containing relevant details on the inspection, seizure, and disposal, and relevant details of the transfer, including a description of the items, their origin and intended destination, if this information is not in the initial report;

Additional designation criteria

18. *Reaffirms* the designation criteria set out in paragraph 17 of resolution 2140 (2014), the measures imposed by paragraphs 11 and 15 of the same and *stresses* the importance of their full implementation;

S/RES/2216 (2015)

19. *Reaffirms* paragraph 18 of resolution 2140 (2014), and *underscores* that acts that threaten the peace, security, or stability of Yemen may also include the violations of the arms embargo imposed by paragraph 14 or obstructing the delivery of humanitarian assistance to Yemen or access to, or distribution of, humanitarian assistance in Yemen;

Mandate of the Sanctions Committee

20. *Decides* that the Committee established pursuant to paragraph 19 of resolution 2140 (2014) shall also undertake the following tasks:

- (a) monitoring implementation of the measures imposed in paragraph 14 of this resolution;
- (b) seeking from all States whatever information it may consider useful regarding the actions taken by them to implement effectively the measures imposed by paragraph 14 above;
- (c) examining and taking appropriate action on information regarding alleged non-compliance with the measures contained by this resolution;
- (d) designating as may be necessary additional individuals and entities subject to the measures imposed by paragraph 14 above;

Mandate of the Panel of Experts

21. *Decides* that the mandate of the Panel of Experts established pursuant to paragraph 21 of resolution 2140 (2014) and renewed by resolution 2204 (2015) shall also include monitoring implementation of the measures imposed by paragraph 14;

22. *Requests* the Secretary-General, having due regard for the increased mandate of the Panel of Experts, to increase the Panel to five members, and make the necessary financial and security arrangements to support the work of the Panel;

23. *Calls upon* the Panel of Experts to cooperate actively with other Panels or Groups of Experts established by the Security Council, including the 1267 Monitoring Team, as relevant to the implementation of their mandate;

Commitment to review

24. *Reaffirms* its readiness to take further measures in case of non-implementation by any Yemeni party of this resolution and resolution 2201 (2015);

25. *Decides* to remain actively seized of the matter.

Annex**1. Abdulmalik al-Houthi**

Abdul Malik al Houthi is a leader of a group that has engaged in acts that threaten the peace, security, or stability of Yemen.

In September 2014, Houthi forces captured Sanaa and in January 2015 they attempted to unilaterally replace the legitimate government of Yemen with an illegitimate governing authority that the Houthis dominated. Al-Houthi assumed the leadership of Yemen's Houthi movement in 2004 after the death of his brother, Hussein Badredden al-Houthi. As leader of the group, al-Houthi has repeatedly threatened Yemeni authorities with further unrest if they do not respond to his demands and detained President Hadi, Prime Minister, and key cabinet members. Hadi subsequently escaped to Aden. The Houthis then launched another offensive towards Aden assisted by military units loyal to former president Saleh and his son, Ahmed Ali Saleh.

2. Ahmed Ali Abdullah Saleh

Ahmed Ali Saleh has engaged in acts that threaten the peace, security, and stability of Yemen.

Ahmed Ali Saleh has been working to undermine President Hadi's authority, thwart Hadi's attempts to reform the military, and hinder Yemen's peaceful transition to democracy. Saleh played a key role in facilitating the Houthi military expansion. As of mid-February 2013, Ahmed Ali Saleh had issued thousands of new rifles to Republican Guard brigades and unidentified tribal shaykhs. The weapons were originally procured in 2010 and reserved to purchase the loyalties of the recipients for political gain at a later date.

After Saleh's father, former Republic of Yemen President Ali Abdullah Saleh, stepped down as President of Yemen in 2011, Ahmed Ali Saleh retained his post as commander of Yemen's Republican Guard. A little over a year later, Saleh was dismissed by President Hadi but he retained significant influence within the Yemeni military, even after he was removed from command. Ali Abdullah Saleh was designated by the UN under UNSCR 2140 in November 2014.

Обединети
нации

S/RES/2216 (2015)



Совет за безбедност

Дистрибуција: Општа
14 април 2015 г.**Резолуција 2216 (2015)**

донесена од Советот за безбедност на неговата 7426-та седница
одржана на 14 април 2015 г.

Советот за безбедност,

Упатувајќи на Резолуциите 2014 (2011), 2051 (2012), 2140 (2014),
2201 (2015) и 2204 (2015) и на изјавите на Претседателот од 15
февруари 2013 г., 29 август 2014 г. и од 22 март 2015 г.,

Земајќи го предвид писмото од 24 март 2015 г. упатено од
Постојаниот претставник на Јемен до Обединетите нации, а со кое се
препраќа писмото од Претседателот на Јемен, во кое тој го известува
Претседателот на Советот за безбедност дека „побарал од Советот за
соработка на арапските заливски држави и Лигата на арапски држави
веднаш да обезбедат поддршка, користејќи ги сите неопходни средства
и мерки, вклучително и преку воена интервенција, за да го заштитат
Јемен и неговиот народ од континуираната агресија од страна на
Хутите“ и земајќи го предвид писмото од 26 март 2015 г. од Постојаниот
претставник на Државата Катар, S/2015/217, со кое се препраќа писмото
од Претставниците на Кралството Бахреин, Државата Кувајт, Државата
Катар, Кралството Саудиска Арабија и Обединетите Арапски Емирати,

Повикувајќи се на Резолуцијата од XXVI Самит на Лигата на
арапските држави за развојот на настаните во Јемен, во која, меѓу
другото, се нагласува неопходноста да продолжи процесот на политичка
транзиција во Јемен со учество на сите страни во Јемен и во склад со
Иницијативата на Совет за соработка во Заливот, нејзиниот Механизам за
спроведување и резултатите од Конференцијата за сеопфатен
национален дијалог,

Потврдувајќи ја својата заложба за единството, суверенитетот,
независноста и територијалниот интегритет на Јемен и заложбата за
давање поддршка на народот на Јемен,



S/RES/2216 (2015)

Осудувајќи ги сè поголемиот број на напади од Ал Каеда во Арапскиот полуостров (АКАП), чиј интензитет исто така е сè поголем,

Изразувајќи загриженост во однос можноста АКАП да го искористи во своја полза влошувањето на политичката и безбедносната состојба во Јемен, истовремено истакнувајќи дека сите акти на тероризам се криминални и неоправдани без оглед она тоа од што се мотивирани и без оглед на тоа кога, каде и од кого се извршени,

Повторно изразувајќи ја поддршката за напорите на Советот за соработка во Заливот во давањето помош за политичката транзиција во Јемен и изразувајќи пофалби за ангажманот на Советот во овој правец,

Повторно изразувајќи ја својата поддршка за легитимноста на Претседателот на Јемен, Абдо Рабо Мансур Хади (Abdo Rabbo Mansour Hadi) и повторно повикувајќи ги сите страни и Држави – членки да се воздржат од преземање какви било дејствија со кои се поткопува единството, суверенитетот, независноста и територијалниот интегритет на Јемен и легитимноста на Претседателот на Јемен,

Изразувајќи особена загриженост во однос на значителното и брзо влошување на хуманитарната состојба во Јемен и нагласувајќи дека хуманитарната состојба и натаму ќе се влошува во отсуство на политичко решение,

Потсетувајќи дека произволното одбивање на хуманитарен пристап и лишувањето на цивилите од производи кои се неопходни за преживување, вклучително и намерното спречување на пристапот и снабдувањето со хуманитарна помош може да претставуваат кршење на меѓународното хуманитарно право,

Нагласувајќи ја потребата одново да се почне со активности за спроведување на Иницијативата на Советот за соработка во Заливот, на нејзините Механизми за спроведување и резултатите од Конференцијата за сеопфатен национален дијалог, вклучително и изготвување на нов Устав, реформа на изборното законодавство, одржување на референдум за предлог уставот и навремени општи избори, а со цел да се одбегне натамошно влошување на хуманитарната и безбедносната состојба во Јемен,

Потврдувајќи ја целосната поддршка за и заложбата во однос на напорите на Обединетите нации и Специјалниот советник за Јемен на Генералниот секретар, особено во однос на преговорите со посредство на ОН, како и поддршката за напорите на Групата на Амбасадори во Сана,

S/RES/2216 (2015)

Загрижен поради ескалацијата на воените дејствија на Хутите во многу делови од Јемен, вклучително и во провинциите Таиз, Мариб, Алџаф, Албајда и нивното напредување кон Аден и заплenuвањето од нивна страна на оружје, вклучително и на ракетни системи, од јеменските воени и безбедносни институции;

Изразувајќи најсилна осуда за тековните едностранни дејствија преземени од Хутите и нивното неисполнување на барањата поставени во Резолуцијата 2201 (2015) веднаш и безусловно да ги повлечат силите од владините институции, вклучително и од главниот град Сана, да ја нормализираат безбедносната состојба во главниот град и останатите провинции, да отстапат од владините и безбедносните институции и безбедно да ги ослободат сите лица во домашен притвор или кои биле произволно лишени од слобода и *повторувајќи го* повикот за сите недржавни актери да се повлечат од владините институции во целиот Јемен и да се воздржат од какви било напори да ги преземат таквите институции,

Осудувајќи ги сите обиди на Хутите да преземат дејствија кои се во исклучива надлежност на легитимната Влада на Јемен и *забележувајќи* дека таквите дејствија се неприфатливи,

Изразувајќи загриженост дека таквите дејствија преземени од Хутите го поткопуваат процесот на политичка транзиција во Јемен и се закана за безбедноста, стабилноста, суверенитетот и единството на Јемен,

Со загриженост земајќи ги предвид дејствијата кои придонесуваат кон дестабилизацијата преземени од поранешниот Претседател на Јемен, Али Абдула Салех (Ali Abdullah Saleh), вклучително и дејствијата во поддршка на активностите на Хутите, а со кои и натаму се поткопува мирот, безбедноста и стабилноста на Јемен,

Поздравувајќи ја намерата на Советот за соработка во Заливот да свика конференција во Ријад, на барање на Претседателот на Јемен, на која ќе учествуваат сите страни во Јемен, а во целите на натамошно унапредување на процесот на политичка транзиција во Јемен и на дополнување и поддршка на преговорите со посредство на ОН,

Повикувајќи се на Резолуцијата 2117 (2013) и изразувајќи сериозна загриженост во однос на заканата за мирот и безбедноста во Јемен, која произлегува од нелегалниот трансфер, собирањето со дестабилизирачко влијание и злоупотребата на мало и лесно оружје,

Истакнувајќи дека континуираното влошување на безбедноста состојба и ескалацијата на насилиството во Јемен преставува сè поголема и сериозна закана за соседните држави и *потврдувајќи го заклучокот* дека состојбата во Јемен преставува закана за меѓународниот мир и безбедност,

S/RES/2216 (2015)

Дејствувајќи според Поглавјето VII од Повелбата на Обединетите нации,

1. *Бара* сите страни во Јемен, особено Хутите, целосно да ја спроведат Резолуцијата 2201 (2015), *да се воздржат* од натамошни еднострани дејствија кои може да ја загорзат политичката транзиција во Јемен и *натаму бара* Хутите веднаш и безусловно:

- (а) да запрат со насилствата;
- (б) да ги повлечат нивните сили од сите области кои ги запоседнале, вклучително и од главниот град Сана;
- (в) да се откажат од целото дополнително оружје заплени од воените и безбедносни институции, вклучително и од ракетните системи;
- (г) да прекинат со сите дејствија кои се во исклучителна надлежност на легитимната Влада на Јемен;
- (д) да се воздржат од провокации или закани кон соседните држави, вклучително и преку набавка на ракети со дomet земја-земја и складирање на оружје во граничните области близу соседните држави;
- (ѓ) безбедно да го ослободат Генерал-мајор Махмуд ал-Субаихи (Mahmoud al-Subaihi), министер за одбрана на Јемен, сите политички затвореници и сите лица во домашен притвор или кои биле произволно лишени од слобода; и
- (е) да прекинат со регрутирање на деца и од своите редови да ги ослободат сите деца;

2. *Бара* Генералниот секретар да поднесе извештај за спроведувањето на оваа Резолуција и Резолуцијата 2201 (2015), а особено на став 1 од оваа Резолуција, во рок од 10 дена од донесувањето на оваа Резолуција; и во случај на натамошно неспроведување, *ја изразува* намерата да го разгледа прашањето на определување на други лица и организации кои се ангажирани и или кои даваат поддршка на дејствијата со кои се загрозува мирот, безбедноста или стабилноста на Јемен, како лица и организации кои се предмет на мерките воведени со ставовите 11 и 15 од Резолуцијата 2140 (2014);

3. *Одлучува* лицата наведени во Анексот кон оваа Резолуција да бидат предмет на мерките воведени со ставовите 11 и 15 од Резолуцијата 2140 (2014);

4. *Повторно ја нагласува* важноста на спроведувањето на сите мерки воведени со Резолуцијата 2140 (2014) и продолжени со Резолуцијата 2204 (2015);

5. *Ги повикува* сите страни во Јемен, а особено Хутите, да се придржуваат кон Иницијативата на Советот за соработка во Заливот, нејзиниот Механизам за спроведување, резултатите од Конференцијата за сеопфатен национален дијалог и релевантните Резолуции на Советот за безбедност и одново да ги започнат и да ги интензивираат сеопфатните преговори со посредство на Обединетите нации, вклучително и во однос на прашања во врска со државното управување, да продолжат со политичката транзиција со дел постигнување на консензуално решение и ја *нагласува* важноста на целосното спроведување на постигнатите договори и изразените заложби во таа цел и *ги повикува* страните, во врска со ова, да постигнат согласност за условите кои ќе доведат до брзо запирање на насилството, во склад со Повелбата на Обединетите нации и релевантните резолуции на Советот за безбедност, вклучително и оваа Резолуција и Резолуцијата 2201 (2015);

6. *Бара* сите страни во Јемен да се зложат за решавање на нивните разлики преку дијалог и консултации, да отфрлат акти на насилство за постигнување на политички цели и да се воздржат од провокации и сите еднострани дејствија со кои се поткопува политичката транзиција и *нагласува* дека сите страни треба да преземат конкретни чекори за да постигнат согласност и да го спроведат политичкото решение засновано на консензус за кризата во Јемен, во склад со Иницијатива на Советот за соработка во Заливот, нејзиниот Механизам за спроведување и резултатите од Конференцијата за сеопфатен национален дијалог;

7. *Ги поттикнува* сите страни во Јемен позитивно да одговорат на барањето на Претседателот на Јемен да присуствуваат на Конференцијата во Ријад, под покровителство на Советот за соработка во Заливот, а во целите на унапредување на процесот на политичка транзиција во Јемен и на дополнување и поддршка на преговорите со посредство на ОН;

8. *Ги повикува* сите страни да се придржуваат кон нивните обврски според меѓународното право, вклучително и според важечкото меѓународно хуманитарно право и правото за човековите права;

9. *Ја потврдува*, а во склад со меѓународното хуманитарно право, потребата сите страни да ја обезбедат сигурноста на цивилите, вклучително и на оние кои примаат помош, како и потребата да се обезбеди сигурноста на хуманитарниот персонал, на персоналот на Обединетите нации и придружниот персонал и *ги поттикнува* сите страни да ја овозможат испораката на хуманитарната помош, како и брзиот, безбеден и непречен пристап за хуманитарните работници со цел истите да стигнат до луѓето на кои им е потребна хуманитарна помош, како и помош за здравствена заштита;

S/RES/2216 (2015)

10. *Ги повикува* сите страни да ја овозможат евакуацијата од страна на засегнатите Држави и меѓународни организации на нивните цивили и персонал од Јемен и *изразува пофалби* за чекорите кои се веќе преземени за оваа цел;

11. *Го потврдува* начелото на неповредивост на дипломатските и конзуларните претставништва и обврската на Владата на земјата-домаќин, вклучително и според Виенската конвенција за дипломатски односи од 1961 г. и според Виенската конвенција за конзуларни односи од 1963 г., да ги преземе сите соодветни чекори за заштита на дипломатските и конзуларни претставништва од секој упад или оштетување и да спречи секако нарушување на мирот на овие претставништва или поткопување на нивното достоинство;

12. *Бара* Генералниот секретар да ги интензивира напорите за овозможување на испораката на хуманитарна помош и евакуацијата, вклучително и за прогласувањето на прекин во воените дејствија со цел доставување на хуманитарна помош, како што е соодветно, во координација со Владата на Јемен и *ги повикува* страните во Јемен да соработуваат со Генералниот секретар на испораката на хуманитарна помош на оние на кои истата им е потребна;

13. *Натаму бара* Генералниот секретар да ги интензивира своите активности во давањето на неговите добри услуги со цел да се овозможи продолжување на мирниот, инклузивен и уреден процес на политичка транзиција предводен од Јемен, кој ги исполнува легитимните барања и аспирации на јеменскиот народ, вклучително и на жените, за мирна промена и суштинска политичка, економска и социјална реформа, како што е предвидено во Иницијативата на Советот за соработка во Заливот, нејзиниот Механизам за спроведување и резултатите од Конференцијата за сеопфатен национален дијалог и *ја нагласува* важноста на блиската координација меѓу Обединетите нации и меѓународните партнери, особено со Советот за соработка во Заливот, Групата на Амбасадори во Сана и други актери, со цел да се придонесе кон успешната транзиција;

Ембарго врз оружје

14. *Одлучува* сите Држави – членки веднаш да ги преземат потребните мерки за да го пречат директното или индиректното снабдување, продажба или пренос на или во корист на Али Абдула Салех (Ali Abdullah Saleh), Абдула Јахја Ал Хаким (Abdullah Yahya Al Hakim), Абд Ал Калид Ал-Хути (Abd Al-Khaliq Al-Huthi) и лицата и организациите наведени од Комитетот основан според став 19 од Резолуцијата 2140 (2014) (во натамошниот текст „Комитетот“), во склад со ставот 20 (г) од оваа Резолуција, лицата и организациите наведени во анексот кон оваа Резолуција и оние кои дејствуваат во нивна корист и според нивни напасти во Јемен, од или преку нивните територии или од страна на нивни државјани, или со користење на пловила и воздухоплови под нивно знаме, на оружје, борбени- технички средства од сите видови, вклучително оружје и муниција, воени возила и опрема, пара-воена опрема и резервни делови за погоренаведените материјали и

S/RES/2216 (2015)

техничка помош, обука, финансиска или друга помош, во однос на воените активности или обезбедувањето, одржувањето или користењето на секое оружје и борбени-технички средства, вклучително и обезбедување на вооружени платеници, без оглед дали истите потекнуваат или не потекнуваат од нивните територии;

15. *Ги повикува* Државите – членки, особено Државите соседи на Јемен, да го проверат, во склад со нивните национални власти и законодавство и во склад со меѓународното право, особено поморското право и релевантните договори за цивилно воздухопловство, секој товар кон Јемен, а кој се наоѓа на нивна територија, вклучително и на пристаништата и аеродромите, доколку засегнатата држава поседува информации кои даваат разумни основи да се верува дека товарот се состои од производи чие снабдување, продажба или пренос се забранети со ставот 14 од оваа Резолуција, а во целите на обезбедување на стриктно спроведување на тие одредби;

16. *Одлучува* да ги овласти сите Држави – членки кои така овластени, по откривање на предмети чие снабдување, продажба или пренос се забранети со ставот 14 од оваа Резолуција, ќе ги запленаат и ќе се ослободат од (преку уништување на таквите предмети, или нивно ставање вон функција, нивно складиштење или пренос во друга држава, освен во државата на потекло или државата на крајна дестинација, а во целите на нивно уништување) таквите предмети и натаму *одлучува* сите Држави – членки да соработуваат во спроведувањето на активностите за оваа цел;

17. *Бара* секоја Држава – членка кога спроведува инспекција во склад со ставот 15 од оваа Резолуција, веднаш да поднесе првичен извештај на писмено до Комитетот, во кој особено ќе се наведе објаснување на причините за инспекцијата, резултатите од инспекцијата и дали или не била обезбедена соработка, а доколку биле најдени предмети чие снабдување, продажба или пренос се забранети натаму *бара* таквите Држави – членки да поднесат до Комитетот, во рок од 30 дена, дополнителен извештај на писмено, во кој ќе се наведат релевантните податоци за инспекцијата, заплenuвањето и уништувањето, како и релевантните податоци за преносот, вклучително и опис на предметите, нивното потекло и целна дестинација, доколку ваквите податоци не биле содржани во првичниот извештај;

Дополнителни критериуми за опфатеност со санкциите

18. *Ги потврдува* критериумите за опфатеност со санкциите предвидени во ставот 17 од Резолуцијата 2140 (2014), мерките воведени со ставовите 11 и 15 од истата и *ја нагласува* важноста од нивното целосно спроведување;

19. *Го потврдува* ставот 18 од Резолуцијата 2140 (2014) и *нагласува* дека актите кои претставуваат закана за мирот, безбедноста или стабилноста на Јемен може исто така да се состојат од кршење на ембаргото за оружје, воведено со ставот 14 или од попречување на испораката на хуманитарна помош во Јемен, или попречување на пристапот кон, или дистрибуцијата на хуманитарна помош во Јемен;

S/RES/2216 (2015)

Мандат на Комитетот за санкции

20. *Одлучува* Комитетот основан во склад со ставот 19 од Резолуцијата 2140 (2014) исто така да ги извршува и следниве задачи:

(а) надзор на спроведување на мерките воведени со ставот 14 од оваа Резолуција;

(б) да се бараат од сите Држави секакви информации кои Комитетот смета дека се полезни во однос на дејствијата кои Државите ги преземаат во целите на делотворното спроведување на мерките воведени со ставот 14 погоре;

(в) испитување и преземање на соодветни дејствија во однос на информациите за наводно кршење или неспроведување на мерките предвидени со оваа Резолуција;

(г) определување, како што е неопходно, на дополнителни лица и организации како предмет на мерките воведени со ставот 14 погоре;

Мандат на Одборот на експерти

21. *Одлучува* дека мандатот на Панелот на експерти основан во склад со ставот 21 од Резолуцијата 2140 (2014) и обновен со Резолуцијата 2204 (2015) исто така вклучува надзор на спроведувањето на мерките воведени со став 14;

22. *Бара* Генералниот секретар, земајќи го предвид проширениот мандат на Одборот на експерти, да го зголеми бројот на членови на Одборот на пет члена и да ги спроведе потребните финансиски и безбедносни аранжмани во поддршка на работата на Одборот;

23. *Го повикува* Одборот на експерти активно да соработува со другите Одбори или Групи на експерти формирани од Советот за безбедност, вклучително и со Мониторинг тимот основан според Резолуција 1267, до онаа мерка до која е тоа релевантно за спроведувањето на нивните мандати;

Заложба за ревизија

24. *Ја потврдува* подготвеноста да преземе други мерки во случај која било страна во Јемен да не ја спроведува оваа Резолуција и Резолуцијата 2201 (2015);

25. *Одлучува* и натаму да го следи развојот на настаните во однос на ова прашање.

Анекс**1. Абдулмалик ал-Хути (Abdulmalik al-Houthi)**

Абдулмалик ал-Хути е водач на група која извршува акти кои го загрозуваат мирот, безбедноста или стабилноста на Јемен.

Во септември 2014 г., силите на Хутите ја зазеле Сана и во јануари 2015 г., тие се обиделе еднострано да ја заменат легитимната влада на Јемен со нелегитимна власт во која доминираат Хутите. Ал-Хути го презел водството на јеменското Хути движење во 2004 г. по смртта на неговиот брат, Хусеин Бадреден ал-Хути (Hussein Badreddin al-Houthi). Како лидер на групата, ал-Хути повекепати се заканил на јеменските власти со натамошни немири доколку тие не одговорат на неговите барања и не го уапсат Претседателот Хади, Премиерот и клучните владини министри. Хади потоа пребегал во Аден. Хутите потоа започнале со други офанзивни напади насочени кон Аден, а помогнати од воени единици лојални на поранешниот Претседател Салех и неговиот син, Ахмед Али Салех (Ahmed Ali Saleh).

2. Ахмед Али Абдула Салех (Ahmed Ali Abdullah Saleh)

Ахмед Али Салех извршува акти кои го загрозуваат мирот, безбедноста и стабилноста во Јемен.

Ахмед Али Салех работи на поткопување на власта на Претседателот Хади, потоа да ги спречи обидите на Хади за реформа на војската и да го попречи процесот на мирна демократска транзиција на Јемен. Салех одиграл клучна улога во овозможувањето на воената експанзија на Хутите. Од средината на февруари 2013 г., Ахмед Али Салех поделил илјадници нови пушки на бригадите на Републиканската гарда и неидентификувани племенски шеици. Оружјето било првично набавено уште во 2010 г. и било наменето да се придобие лојалноста на оние на кои ќе им биде доделено, а заради политичка добивка, односно во политички цели.

Откога таткото на Салех, поранешниот претседател на Република Јемен, Али Абдула Салех (Ali Abdullah Saleh) се повлекол од функцијата Претседател на Јемен во 2011 г., Ахмед Али Салех ја задржал неговата позиција на командант на јеменската Републиканска гарда. Повеќе од една година подоцна, Салех бил разрешен од Претседателот Хади, но сепак задржал значајно влијание во јеменската војска, дури и откога бил разрешен од раководната позиција. Во ноември 2014 г., ОН го определуваат Али Абдула Салех како лице предмет на санкции, а во склад со Резолуцијата на Советот за безбедност на Обединетите нации 2140.

3648.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр. 98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014, 160/2014 и 97/2015), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А
**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АКЦИОНЕРСКО
ДРУШТВО „АЕРОДРОМИ НА МАКЕДОНИЈА”**
Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Акционерско друштво „Аеродроми на Македонија” бр. 09-3121/3 од 26.06.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-6755/6
14 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Фатмир Бесими, с.р.**

3649.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр.98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014, 160/2014 и 97/2015), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.07.2015 година, донесе

О Д Л У К А
**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА
ПРЕСУДА НА ЈП "УЛИЦИ И ПАТИШТА"
СКОПЈЕ**
Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈП "Улици и патишта" Скопје бр. 09-3275/2 од 26.06.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-6755/7
14 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Фатмир Бесими, с.р.**

3650.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр.98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014, 160/2014 и 97/2015), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А
**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА
ПРЕСУДА НА КАЗНЕНО ПОПРАВНА
УСТАНОВА ЗАТВОР СКОПЈЕ - СКОПЈЕ**
Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Казнено поправна установа Затвор Скопје - Скопје бр. 09-2220/3 од 26.06.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-6755/8
14 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Фатмир Бесими, с.р.**

3651.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр.98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014, 160/2014 и 97/2015), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.07.2015 година, донесе

О Д Л У К А
**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА
ПРЕСУДА НА ДИРЕКЦИЈА ЗА
ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ**
Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Дирекција за заштита и спасување бр. 09- 343/3 од 26.06.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-6755/9
14 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Фатмир Бесими, с.р.**

3652.

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“, бр. 78/15 и 106/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ****Член 1**

Со оваа одлука на Министерството за внатрешни работи му се даваат без надомест, на трајно користење недвижни ствари во зграда бр. 31 во касарна „Илинден“, лоцирани на КП 1568/1, КО Чаир, запишани во ИЛ бр. 92494, сопственост на Република Македонија и тоа:

- влез 1, кат приземје, намена на посебен дел од зграда ДП со површина од 747 м²,
- влез 1, кат 1, намена на посебен дел од зграда ДП со површина од 764 м² и
- влез 1, кат 2, намена на посебен дел од зграда ДП со површина од 765 м².

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7247/2
14 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Фатмир Бесими, с.р.**

3653.

Врз основа на член 107 став (1) од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/2013, 12/2014, 44/2014, 144/2014, 10/2015 и 25/2015) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА – ДЕТСКА ГРАДИНКА „СТАР“ ВО ГОСТИВАР****Член 1**

Со оваа одлука се дава одобрение за основање на приватна установа за деца- детска градинка „Стар“ во Гостивар, со седиште на 7 Зона Лок.2/ Малearди 1230 во Гостивар.

Член 2

Одобрението од член 1 од оваа одлука се дава врз основа на поднесеното барање од Беса Цафери Садик, со живеалиште во Врпчиште, о. Врпчиште.

Член 3

Во приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе се организира и остварува згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст, која како дејност ќе се организира за згрижување, престој, нега, исхрана, воспитно-образовани, спортско-рекреативни, културно-забавни активности, мерки и активности за подобрување и зачувување на здравјето и за поттикнување на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот, менталниот и социјалниот развој на детето на возраст од една до шест години живот, односно до вклучување во основно образование, согласно Законот за заштита на децата.

Член 4

Потребните соодветни и стручни и други работници кои ќе ја остваруваат дејноста згрижување и воспитување на деца во приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе се обезбедат согласно пропишаните стандарди и нормативи за вршење на дејноста.

Член 5

Потребната опрема за опремување на приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е согласно пропишаните стандарди и нормативи за вршење на дејноста.

Член 6

Приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе биде сместена во објект на 7 Зона Лок.2/ Малearди 1230 во Гостивар, со површина од 172,44м², како и отворен дел од 53,25 м² кој ќе се користи како површина за игра на деца на отворено.

Член 7

Бројот на децата кои ќе бидат опфатени со згрижување и воспитување е околу 25 деца, организирани во една хетерогена група, согласно Законот за заштита на децата.

Член 8

Програмата за вршење на дејноста е според Програмата за рано учење и развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.46/2014).

Член 9

Јазикот на кој ќе се изведуваат активностите во приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е македонски јазик и неговото кирилско писмо, како и албански јазик, согласно Законот за заштита на децата.

Член 10

Приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе отпочне со работа, по добивањето на решението за вршење на дејноста од министерот за труд и социјална политика и уписот во Централниот регистар на Република Македонија.

Член 11

Средствата за основање и работа на приватната ус-
танова за деца од член 1 од оваа одлука ги обезбедува
основачот.

Член 12

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Бр. 42-7281/1
14 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Фатмир Бесими**, с.р.

3654.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-
та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005,
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011,
15/2013 и 139/2014), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 14.07.2015 година, до-
несе

О Д Л У К А

**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ
НА НЕДВИЖНА СТВАР**

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за
престанок и давање на користење на недвижна ствар,
бр. 19-4077/1, од 1 јули 2007 година („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 84/2007).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Бр. 42-7650/1
14 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И
ВРСКИ**

3655.

Врз основа на член 143 став (3) од Законот за гра-
дежно земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 15/15 и 98/15) министерот за транспорт и
врски, донесе

П РА В И Л Н И К

**ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕ-
НОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КАКО И
ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и сод-
ржината на барањето за пренесување на правото на
сопственост на градежно земјиште сопственост на Ре-
публика Македонија, како и потребната документација.

Член 2

Барањето за пренесување на правото на сопстве-
ност на градежно земјиште сопственост на Република
Македонија, се поднесува на образец „Барање за прене-
сување на правото на сопственост на градежно земјиш-
те сопственост на Република Македонија“ во А-4 фор-
мат, во бела боја.

Барањето од ставот (1) на овој член содржи: број,
датум, наслов, назив и седиште на подносителот, дока-
зи кои се поднесуваат, лице за контакт и потпис на
подносителот на барањето.

Формата и содржината на барањето од ставот (1) на
овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на
овој правилник.

Член 3

Кон барањето од член 2 од овој правилник се под-
несуваат следните докази:

- извод од урбанистички план, урбанистичка план-
ска документација или проект за инфраструктура со де-
финирана градежна парцела, кој до денот на поднесу-
вањето не е постар од шест месеци,
- геодетски елаборат за нумерички податоци со спи-
сок на податоци за формирање на градежна парцела,
- имотен лист за градежното земјиште сопственост
на Република Македонија, кој до денот на поднесување
не е постар од 30 дена,
- уверение за историски преглед на извршените за-
пишувања во Агенцијата за катастар на недвижностите
за предметното земјиште сопственост на Република
Македонија за периодот од кога е востановен катастар
на земјиште во катастарската општина, со идентифика-
ција на катастарска парцела и катастарска општина кое
до денот на поднесувањето не е постаро од шест месе-
ци и
- доказ за регистрација на правното лице подноси-
тел на барањето, издадена од Централен регистар на
Република Македонија.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.

Бр. 01-10709/1
14 јули 2015 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Владо Мисајловски, с.р.

Прилог

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИБрој _____ /
_____ 201__ година
Скопје

Б А Р А Њ Е

за пренесување на правото на сопственост на градежно земјиште сопственост на
Република МакедонијаОд _____, со седиште на ул. „_____,“
бр. _____.Лице за контакт: _____,
(име и презиме) (телефон за контакт)Бараме да ни се пренесе правото на сопственост на градежно земјиште сопственост на Република
Македонија, кое претставува КП бр. _____, КО _____ со површина од
_____ м², кое претставува градежна парцела согласно _____
(назив на урбанистички план)Во прилог кон барањето ги доставуваме следните докази во оригинал (фотокопија со нотарска
заверка за верност на оригиналот):

1. извод од урбанистички план, урбанистичка планска документација или проект за инфраструктура со дефинирана градежна парцела, кој до денот на поднесувањето не е постар од шест месеци;
2. геодетски елаборат за нумерички податоци со список на податоци за формирање на градежна парцела;
3. имотен лист за градежното земјиште сопственост на Република Македонија, кој до денот на поднесување не е постар од 30 дена;
4. уверение за историски преглед на извршените запишувања во Агенцијата за катастар на недвижностите за предметното земјиште сопственост на Република Македонија за периодот од кога е востановен катастар на земјиште во катастарската општина, со идентификација на катастарска парцела и катастарска општина кое до денот на поднесувањето не е постаро од шест месеци и
5. доказ за регистрација на правното лице подносител на барањето, издадена од Централен регистар на Република Македонија.

Подносител на барањето

ЈП ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ „СТУДЕНЧИЦА“ - КИЧЕВО

3656.

Врз основа на член 17 став 5 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, и 33/15) и член 26 точка 28 од Статутот на Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ Кичево, Управниот одбор на јавното претпријатие на седницата одржана на ден 9.6.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, ФИНАНСИРАЊЕ, СТОПАНИСУВАЊЕ И ПРЕНОС НА КАПАЦИТЕТИ ЗА ФЛАШИРАЊЕ НА ВОДА ЗА КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОТРЕБИ

Член 1

Со оваа одлука Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ Кичево (во натамошниот текст: Јавно претпријатие) започнува постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство кое се остварува како јавна набавка на работи според моделот: проектирање, изградба, финансирање, стопанисување и пренос на капацитети за флаширање на вода за комерцијални потреби (во натамошниот текст: договор ЈПП).

Оправданоста од доделување на договор ЈПП произлегува од потребата од обезбедување на дополнителни извори на средства за финансирање на основната дејност на Јавното претпријатие, снабдување со вода за пиење.

Член 2

Цели кои треба да се остварат со доделувањето на договорот за ЈПП се:

- поуспешно одржување на водоснабдителниот систем- РВ Студенчица;
- подобрување на квалитетот на јавната услуга и
- унапредување на заштитата на животната средина.

Член 3

Предмет на договорот за ЈПП е:

- проектирање и изградба на капацитети за флаширање на вода за комерцијални потреби;
- стопанисување и одржување на капацитетите за флаширање на вода за комерцијални потреби и
- пренос на капацитети за флаширање на вода за комерцијални потреби, Мод приватниот партнер на Јавното претпријатие, по истекот на времетраењето на договорот за ЈПП.

Член 4

Основни услови за воспоставување на договор за јавно приватно партнерство:

- процент на ЈПП надоместок, но не помалку од 2% од продажната цена по литар произведен производ;
- искуство во флаширање на вода и
- времетраење на договорот за јавно приватно партнерство.

Другите услови за воспоставување на договор за јавно приватно партнерство се определуваат во тендерската документација.

Член 5

Договорот за јавно приватно партнерство за проектирање, изградба, финансирање, стопанисување и пренос на капацитети за флаширање на вода од регионалниот водоснабдителен систем Студенчица за комерцијални потреби ќе се додели за период од 20 години, сметајќи од денот на неговото склучување.

Член 6

Најповолниот понудувач, под услови и на начин определени со тендерската документација ќе основа правно лице со седиште во Република Македонија (во натамошниот текст: Друштво за посебна намена), кое како приватен партнер ќе го склучи и реализира договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство.

Формата на Друштво за посебна намена, висината на капиталот, обврските на најповолниот понудувач во врска со неговото основање, како и другите односи меѓу најповолниот понудувач, Друштвото со посебна намена – приватниот партнер - и Јавното претпријатие ќе се определат во тендерската документација.

Член 7

Идните објекти на јавно-приватно партнерство ќе бидат сопственост на приватниот партнер до истекот на периодот од 20 години.

Член 8

Постапката за доделување на договорот за јавно приватно партнерство за проектирање, изградба, финансирање, стопанисување и пренос на капацитети за флаширање на вода за комерцијални потреби ќе се спроведе како отворена постапка за доделување на договор за јавна набавка за извршување на работи во согласност со Законот за јавни набавки.

Постапката ќе се спроведе во рок не подолг од 150 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 9

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација изнесува 100 евра во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на уплатата на средствата.

Член 10

Постапката за доделување на договорот за јавно приватно партнерство за проектирање, изградба, финансирање, стопанисување и пренос на капацитети за флаширање на вода за комерцијални потреби ќе ја спроведе Комисија за спроведување на постапката за доделување на договорот за јавно приватно партнер-

ство за проектирање, изградба, финансирање, стопанисување и пренос на капацитети за флаширање на вода за комерцијални потреби, формирана од Управниот одбор на Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ Кичево.

Комисијата за спроведување на постапката за доделување на договорот за јавно приватно партнерство за проектирање, изградба, финансирање, стопанисување и пренос на капацитети за флаширање на вода за комерцијални потреби, која ќе се формира во рок од десет дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе треба да подготви тендерска документација, нацрт договор и јавен повик.

Комисија за спроведување на постапката за доделување на договорот за јавно приватно партнерство за проектирање, изградба, финансирање, стопанисување и пренос на капацитети за флаширање на вода за комерцијални потреби, ќе треба да ја подготви тендерската документација во рок од пет дена од денот на формирање на комисијата и да ја достави на одобрување до Управниот одбор на јавното претпријатие.

Комисија за спроведување на постапката за доделување на договорот за јавно приватно партнерство за проектирање, изградба, финансирање, стопанисување и пренос на капацитети за флаширање на вода за комерцијални потреби го објавува јавниот повик за доделување на јавно приватно партнерство во рок од три дена од денот на одобрување на тендерската документација.

Член 11

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 02-1142/1-5/1
9 јуни 2015 година
Кичево

Управен одбор,
Претседател,
Петар Иваноски, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 3000000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2015122